



КОМЕНТАР COMMENT

Бр./No. 2

На Извештајот за оценка на Македонската економија од Европската Банка за Обнова и Развој
On the Country Assessment Report by the European Bank for Reconstruction and Development
25. Ноември 2013 / November 25th, 2013

Европската Банка за Обнова и Развој критички се осврнува врз економските перформанси на Македонија, укажувајќи дека тие „значително се влошија во 2012 година, но се појавија знаци на закрепнување во 2013“. **ФТ го оценува Извештајот како избалансирана оценка за состојбата на Македонската економија.** Идентификувани се неколку точки што ја дефинираат слабата состојба во 2012:

- Кризата во еврозоната што резултираше со намалување на извозот и странските инвестиции;
- Блокираниот пат во пристапувањето кон ЕУ;
- Неуспешно реализираните приватизации на четири државни претпријатија, заради слабите темели на компаниите и тешките економски услови;
- Намалување на кредитниот раст заради конзервативната кредитна политика на банките;
- Високата стапка на невработеност, околу 30%, особено кај младите луѓе, над 54%;

За здравувањето во 2013 се должи на силниот раст на владините трошења поврзани со намалување на постојните побарувања за поврат на ДДВ и зголемувањето на пензиските исплати; макроекономската стабилност и олеснетите услови за започнување бизнис; воведените реформи во патниот сектор; намалувањето на задолжителната банкарска резерва од 10% на 8% за денарските депозити и субвенционирањето на вработувањето на одредени категории лица.

The European Bank for Reconstruction and Development critically addresses the economic performance of Macedonia, indicating that it "significantly worsened in 2012, with tentative signs of recovery in 2013." **Finance Think assesses the report as a balanced assessment of the Macedonian economy.** There are several points that define the weak condition in 2012:

- The Eurozone crisis which resulted in declining exports and foreign investment;
- The blocked process of EU accession;
- Failed privatization processes of four large state-owned enterprises, due to weak company fundamentals and difficult economic environment;
- Reduction of the credit growth as a result of the conservative credit policy of the banks;
- High unemployment rate, of around 30%, especially among youth, of above 54%.

The recovery in 2013 is a result of the strong growth in the public expenditures associated with the reduction in the VAT-arrear refunds and increased pension payments; sustained macroeconomic stability and eased conditions for doing business; introduced reforms in the road sector; the amendment of the banks' reserve requirements from 10% to 8% for denar deposits; and subsidizing the employment of certain categories of persons.